

# ПОРТРЕТ НА ТОМЕ МАНЧЕВ: МАКЕДОНСКИ КОМПОЗИТОР, ИСТАКНАТ ПЕДАГОГ И МУЗИЧКИ ДЕЕЦ

проф. д-р Валентина-Велковска-Трајановска  
проф. д-р Стефанија Лешкова-Зеленковска

# Кратка биографија

- ▣ Роден во Гевгелија 1950 година
- ▣ Високата музичка школа каде што најпрвин дипломирал на педагошкиот (1973), наставно-теоретскиот (1975) и композиторскиот оддел (1979) во класата на академик проф. Властимир Николовски
- ▣ Музичкиот факултет во Прага и тоа 1980 – 1981 година во вид на студиски престој, а од 1982 до 1988 дипломирал на највисокиот степен на студии: Уметничка аспирантура на Прашкиот музички факултет од областа композиција под менторство на професорите: Јиржи Дворжачек и Јозеф Церемуга
- ▣ Доктор на музички науки на државната музичка академија „Панчо Владигеров“ во Софија – Р. Бугарија, под менторство на проф. д-р Димитар Сагаев.

# *ТОМЕ МАНЧЕВ - композитор*

- ▣ Претставник на македонската национална композиторска школа
- ▣ Со значаен творечки опус, со многу изведени, снимени и печатени дела во земјата и странство
- ▣ Аудио записи од творештво на композиторот Томе Манчев, ЦД – авторски, ЦД од музички уметници, ЦД од разни институции

# Хронолошки редослед на творештво

- 1973 „Девет минијатури“ за пијано
- 1974 „Земја од камен“ (мешан хор) – текст: Анте Поповски
- 1974 „Три обработки“ за женски хор со солист – народни
- 1974/5 „Санаториумска балада“ (циклус за глас и пијано) – текст: Матеја Матевски
- 1975 „Контрасти“, циклус за виола и пијано
- 1975/6 „Свита“ за пијано
- 1976 „Два става“ за виолончело и пијано
- 1976 „Војна“ (мешан хор и рецитатор) текст: Јован Котевски
- 1977 „Соната“ за пијано
- 1977 „Жетварска“ (мешан хор), текст: Ј.Котевски
- 1978 „Симфониета“ за симфониски оркестар
- 1978 „Три скици“ за дувачки квинтет
- 1979 „Славјанофонија“ ораториум за солисти, хор и оркестар, текст: Илија Џацев и Славко Јаневски
- 1979 „Симфонија бр.1“ за камерен хор и обоа – неутрален слог
- 1980 „Соната“ за виола и пијано
- 1981 „Симфониска поема“ за голем симфониски оркестар
- 1981 „Соната“ за обоа и пијано и шест играчи

# Хронолошки редослед на творештво

- 1981 „Марш на велосипедистите“ за детски хор, текст: И.Цацев
- 1981 „Танец“ за ударни инструменти и пијано
- 1981 „1014 година“ за мешан хор, текст: Илија Карајанов
- 21.1984 „Цветови на слободата“ циклус за глас и пијано, текст: И. Карајанов
- 1985 „Зошто имам“, текст: Љупчо Трајковски, детска песна
- 1985 „Концерт“ за виолина и оркестар
- 1986/7 Симфонија бр.2 „Пагановонија“ за голем симфониски оркестар и солист-баритон
- 1987 Кантата „Татковина“ за оркестар, хор, солист и рецитатор на текст: Васил Икономов, Горги Поповски, Марија Кукубајска
- 1988 „Симфонија“ бр.3 за гудачи
- 1989 „Соната“ за виолина и пијано
- 1994 „Стара песна“ концертни сцени за симфониски оркестар
- 1998/9 „Интрада и капричо“ за сопран, виолина, виолончело, кларинет и пијано
- 2000 „Песна и танец“ за гудачки оркестар
- 2001 „Егзодус 2001“ за голем симфониски состав
- 2002 „ДД...“ за соло флејта
- 2002/3 „Каденца и кода“ за флејта, кларинет и фагот
- 2002/3 „Монолог и Дијалог“ за соло фагот
- 2001/4 „Симфонија – Реквием“ за четворен симфониски состав, сопран и рецитатор, текст: Томе Манчев
- 2009/10 „Пискотници“ – за обоа, кларинет, фагот, виолина, виолончело, пијано и ударни инструменти
- 2007/13 „Свечен херојски танец“, за дувачки воен оркестар

# ТОМЕ МАНЧЕВ - музички педагог

- ▣ Активен, ангажиран и многу искусен професор кој своите знаења со успех ги пренесуваше на студентите од композиторскиот, диригентскиот, музиколошкиот и одделот по музичка теорија и педагогија од ФМУ - Скопје
- ▣ Од неговата композиторска класа произлегоа композиторите Валентина Велковска -Трајановска, Михајло Штерјев, Вулнет Таири и Борис Светиев
- ▣ Републичкиот педагошки совет на VIII-та седница одржана на 19.03.1993 му додели звање: *Особено истакнат педагошки работник* на проф. д-р Томе Манчев, за постигнати значајни резултати во остварувањето на целите и задачите на воспитанието и образованието

# *ТОМЕ МАНЧЕВ - музички деец*

- ▣ Автор на повеќе трудови сврзани со различни музиколошки или творечки аспекти, објавени во повеќе списанија, меѓународни зборници, и сл.
- ▣ Рецензент на стручни и научни трудови во специјализирани музички списанија во земјава и странство
- ▣ Творештвото на композиторот д-р Томе Манчев е предмет на анализа на повеќе композитори, музиколози и теоретичари

# Награди и признанија

- ▣ Композиторот Томе Манчев е добитник е на две награди за животно дело:
- ▣ Здружението на музичките и балетските педагози на Р Македонија му *додели награда за животно дело* од областа на музичката педагогија за 2014 год.
- ▣ Сојузот на композиторите на Македонија, за долгогодишни остварувања му додели наградата „*Трајко Прокопиев*“ за животно дело за 2015 год.
- ▣ Други награди за творештвото, благодарници и дипломи за неговата дејност



# ПОРТРЕТ НА ТОМЕ МАНЧЕВ: МАКЕДОНСКИ КОМПОЗИТОР, ИСТАКНАТ ПЕДАГОГ И МУЗИЧКИ ДЕЕЦ

проф. д-р Валентина-Велковска-Трајановска  
проф. д-р Стефанија Лешкова-Зеленковска